

ПОВИК ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПОЛИСИ БРИФ ЗА УРБАНОТО ЖИВЕЕЊЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ЖИВОТОТ

Основни информации:

Здружението на граѓани „Ромаверзитас“ - Скопје во рамките на проектот „За поздрав и поурбан живот на Ромите“, финансиран од „Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест“, објавува повик за изготвување на Полиси бриф за урбаното живеење и подобрување на животот.

Опис на активност:

Со оваа активност треба да се подобрат условите за живот и егзистенцијалните прашања на едни од најмаргинализираните лица во нашето општество. Целта на оваа активност е обнова на општеството и застапување пред институциите за да се поттикне и осигура развој на политики и програми кои што ќе ги подобрат условите за живот (струја, вода и комунална инфраструктура) и ќе креираат алтернативни начини за живеење. Со оваа активност за прв пат ќе се работи и ќе се придонесе во поттикнување на свеста кај маргинализираните лица кои се најпогодени од климатските промени и кај носителите на одлуки. Исто така ќе се поттикнат проактивно да се вклучат и да придонесуваат со својата економска активност во урбаниот развој, рециклажата и здравиот начин на егзистенција.

За оваа активност потребни се Експерт, 6 истражувачи, графички дизајнер и лектор:

Експерт:

Обем на работата:

- Да ги дефинираат индикаторите за постигнување
- Да дадат предлог за предмет на истражувањето, методологија и техники за негово спроведување и финализирање
- Да изработи Полиси бриф за урбаното живеење и подобрување на животот за претходно мапирани области во Скопје, која ќе биде помеѓу 10-20 страници на македонски јазик
- Да даде експертско мислење со конечни заклучоци од направениот Полиси бриф
- Да соработува со Ромаверзитас во изработката на овие документи согласно предложената временска рамка

Потребни квалификации:

- Соодветно високо образование (предност постдипломски студии)
- Работно искуство од најмалку 5 години во правење на методологии и научни истражувања
- Да има искуство со работа на маргинализирани групи (предност со

Ромската заедница)

- Да има одлични истражувачки и аналитички способности
- Да имаат искуство во изработување на анализи, истражувања, прирачници, програми и слично
- Да имаат способности за планирање и организација

Истражувачи

Обем на работата:

- Да учествуваат во креирање на научно истражувачките методологии и техники
- Да спроведуваат активности на терен согласно дадените насоки на експертот и тимот на Ромаверзитас
- Редовна и навремена координација со експертот

Потребни квалификации:

- Искуство за работа на терен со маргинализирани групи (предност со Ромската заедница)
- Одлични вештини во комуникација
- Професионална етика, навремено и уредно завршување на задачите и посветеност кон целите на активноста
- Предност е познавање на Ромски јазик

Лектор

Обем на работата:

- Лекторско уредување на Полиси брифот
- Одржување средби и состаноци со тимот на Ромаверзитас
- Редовна и навремена координација со експертот и графичкиот дизајнер

Потребни квалификации:

- Соодветно образование
- Да имаат искуство во лекторско уредување на анализи, истражувања, прирачници, програми и слично

Графички дизајнер

Обем на работата:

- Графичко уредување на Полиси брифот
- Одржување средби и состаноци со тимот на Ромаверзитас
- Редовна и навремена координација со експертот и лекторот

Потребни квалификации:

- Соодветно високо образование (предност дипломиран дизајнер)
- Работно искуство како графички дизајнер
- Да имаат искуство во графичко уредување на анализи, истражувања, прирачници, програми и слично

Потребни документи и начин за пријавување:

- Кратка биографија
- Доказ за завршено образование (за експерт и графички дизајнер)
- [Понуда](#) за Изготвување на детална анализа на училиште за поголема застапеност на обновливи извори на енергија (за Експерт, Истражувачи и Графички дизајнер)
- Друга документација која кандидатот смета дека ќе му биде во прилог на апликацијата (доколку има референтни писма, доколку поседува искуство за слична работа во други проекти, сертификати и сл.)

Сите заинтересирани кандидати, се охрабруваат да ги достават документите најдоцна до 17.03.2023 часот на меил smileskikristijan.rv@gmail.com, со назнака: Апликација за Експерт/Графички дизајнер за Детална анализа.